

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 179 год. LXVII

23 декември 2011, петок

Цената на овој број е 150 денари.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3990. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 1 „Липа“ на користење - концесија.....	3	4000. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.2 „Лесково“ на користење- концесија.....	7
3991. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 2 „Копришница“ на користење-концесија.....	3	4001. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 3 „Журче“ на користење-концесија.....	7
3992. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 5 „Дисан“ на користење - концесија.....	3	4002. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 4 „Прибилци“ на користење- концесија.....	7
3993. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 6 „Војшанци“ на користење-концесија.....	4	4003. Одлука за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини, со јавен повик.....	8
3994. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 7 „Тимјаник“ на користење-концесија.....	4	4004. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Апелациониот суд Скопје.....	9
3995. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.8 „Пештерница“ на користење- концесија.....	5	4005. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Илинден.....	9
3996. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.1 „Острилци“ на користење - концесија.....	5	4006. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Ресен.....	10
3997. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 2 „Дивјаци“ на користење- концесија.....	5	4007. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Општа болница - Куманово.....	10
3998. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 3 „Алданци“ на користење- концесија.....	6	4008. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Општа болница - Охрид.....	11
3999. Одлука за давање на Дивечот во ловиштето бр. 1 „Базерник“ на користење - концесија.....	6		

	Стр.		Стр.
4009. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Општа болница - Прилеп.....	11	4022. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Специјална болница за гинекологија и акушерство „Чаир“ - Скопје.....	17
4010. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Општа болница - Струга.....	12	4023. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“ - Охрид.....	17
4011. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Општа болница - Струмица.....	12	4024. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Државниот училишен центар за образование и рехабилитација „Партенија Зографски“ - Скопје.....	18
4012. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје.....	12	4025. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Дебар.....	18
4013. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Клиничка болница - Битола.....	13	4026. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Завод за нефрологија - Струга.....	18
4014. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Клиничка болница - Тетово.....	14	4027. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиологија - Скопје.....	19
4015. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Клиничка болница - Штип.....	15	4028. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на друштво за градежништво трговија производство и услуги МИС ВАТО с. Љубош-Студеничани на локалитетот „Јаболци“, Општина Сопиште.....	19
4016. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи Универзитетски клиници, Завод и ургентен центар - Скопје.....	15	4029. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–глина на „ТР-ГОПРОМЕТ ТОНИ“ ДООЕЛ Куманово на локалитетот „Криве Ниве“, Општина Старо Нагоричане.....	20
4017. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид.....	16	4030. Програма за изменување на Програмата за целосно здравствено осигурување и здравствена заштита на граѓаните кои не се здравствено осигурани во Република Македонија за 2011 година.....	20
4018. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Завод за нефрологија - Струга.....	16	4031. Објава од Министерството за надворешни работи.....	21
4019. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Институт за медицина на трудот на Македонија – Скопје.....	16	4032. Објава од Министерството за надворешни работи.....	21
4020. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Институт за белодробни заболувања кај децата - Скопје.....	17	4033. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение од директорот на агенцијата за вработување на Република Македонија.....	21
4021. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Специјална болница за белодробни заболувања и ТБЦ - Лешок.....	17	4034. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	23
		4035. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.....	23
		Огласен дел	1-32

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3990.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 1 “ЛИПА“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечко друштво “Вардар“ - Неготино се дава на користење - концесија дивечот во ловиштето бр. 1 “Липа“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко друштво “Вардар“ - Неготино и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4600/1
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3991.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2 “КОПРИШНИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Јавното претпријатие за стопанисување со шуми “Македонски шуми“ - Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 2 “Копришница“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Јавното претпријатие за стопанисување со шуми “Македонски шуми“ - Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4600/2
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3992.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 5 “ДИСАН“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечко друштво “Вардар“ - Неготино се дава на користење - концесија дивечот во ловиштето бр. 5 “Дисан“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 317

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко друштво "Вардар" - Неготино и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 51-4600/3
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3993.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.6
"ВОЈШАНИ" НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Ловечко друштво "Вардар" - Неготино се дава на користење - концесија дивечот во ловиштето бр.6 "Војшани".

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко друштво "Вардар" - Неготино и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 51-4600/4
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3994.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.7
"ТИМЈАНИК" НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Ловечко друштво "Вардар" - Неготино се дава на користење - концесија дивечот во ловиштето бр.7 "Тимјаник".

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко друштво "Вардар" - Неготино и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 51-4600/5
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3995.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.8
“ПЕШТЕРНИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечко друштво “Вардар“ - Неготино се дава на користење - концесија дивечот во ловиштето бр.8 “Пештерница“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко друштво “Вардар“ - Неготино и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4600/6 Заменик на претседателот
 13 декември 2011 година на Владата на Република
 Скопје Македонија,
 м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3996.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.1
„ОСТРИЛЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечко друштво “Елен“ - Крушево се дава на користење - концесија дивечот во ловиштето бр.1 “Острилци“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко друштво “Елен“ - Крушево и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4600/7 Заменик на претседателот
 13 декември 2011 година на Владата на Република
 Скопје Македонија,
 м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3997.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2
“ДИВЈАЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечко друштво “Елен“ - Крушево се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.2 “Дивјаци“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко друштво "Елен" - Крушево и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4600/8
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3998.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 3 “АЛДАНЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечко друштво "Елен" - Крушево се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.3 "Алданци".

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечко друштво "Елен" - Крушево и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4600/9
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3999.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 1 “БАЗЕРНИК“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружение на ловци "Долина на мечките" – Демир Хисар се дава на користење - концесија дивечот во ловиштето бр.1 "Базерник".

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение на ловци "Долина на мечките" – Демир Хисар и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4600/10
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4000.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.2
„ЛЕСКОВО“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Здружение на ловци “Долина на мечките” – Демир Хисар се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.2 “Лесково”.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение на ловци “Долина на мечките” – Демир Хисар и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4600/11
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4001.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 3
„ЖУРЧЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Здружение на ловци “Долина на мечките” – Демир Хисар се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.3 “Журче”.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение на ловци “Долина на мечките” – Демир Хисар и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4600/12
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4002.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 4
“ПРИБИЛЦИ” НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Здружение на ловци “Долина на мечките” – Демир Хисар се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.4 “Прибилци”.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловство, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружение на ловци “Долина на мечките” – Демир Хисар и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4600/13
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4003.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 136/11) и член 26 став 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 13.12.2011 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ, СО ЈАВЕН ПОВИК

Член 1

Концесиите за детални геолошки истражувања на минерални сировини се доделуваат во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на локалитетите за кои се предлага доделување. Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, како и моментот дека се работи за истражување на минерални сировини, како единствен начин за продолжување на дејноста е потребно да се доделат под концесија.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за вршење на детални геолошки истражувања е создавање на услови за рамномерно истражување на минералните сировини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на поодделни видови на минерални сировини на следните локалитети:

- “Дебриште” – Росоман - минерална суровина - варовник;
 - “Баир” с. Горно Оризари – Велес - минерална суровина - варовник;
 - “Пагаруша” – Студеничани - минерална суровина - варовник;
 - “с. Модрич” – Струга - минерална суровина - варовник;
 - “Којлија” – Петровец - минерална суровина - варовник;
 - “Барбарас” – Долнени - минерална суровина - варовник;
 - “Градиште” с. Могорче – Дебар - минерална суровина - варовник;
 - “Облец” – Дебарца и Другово - минерална суровина - варовник;
 - “Тројаци” – Прилеп - минерална суровина - варовник;
 - “Остра Чука” с. Дебреште – Долнени - минерална суровина - варовник;
 - “Габер-Радине” с. Ново Село – Дебарца - минерална суровина - варовник;
 - “Градец” – Винаца - минерална суровина - глина;
 - “Горица” – Чешиново – Облешево - минерална суровина - глина;
 - “Петрино Болно” – Ресен - минерална суровина - туларска глина;
 - “Козјак” с. Ореше – Чашка - минерална суровина - кварц;
 - “Кравечки Присој” с. Степанци – Чашка - минерална суровина - кварц;
 - “Локвичиња” с. Осинчани – Студеничани - минерална суровина - кварц;
 - “Лавинчеви” – Гази Баба - минерална суровина - кварцит;
 - “с. Дреново и с. Лесново” – Пробиштип - минерална суровина - вулкански туф;
 - “Самовиљак” с. Кален – Прилеп - минерална суровина - амфиболит;
 - “Купријан” с. Батинци – Студеничани - минерална суровина - песок и чакал;
 - “Оцов Чукар” с. Звезгор – Делчево - минерална суровина - песок;
 - “Голем Дол” – Сопиште - минерална суровина - песок и чакал;
 - “Гечерлиски Рид” – Босилово - минерална суровина - песок и чакал;
 - “Гечерлиски Рид” – Босилово - минерална суровина - песок и чакал;
 - “Моране” – Студеничани - минерална суровина - песок;
 - “Бел Камен” с. Стенковец – Чучер Сандево - минерална суровина - варовник;
 - “Краста” с. Опејнца – Охрид - минерална суровина - варовник;
 - “Рамна Нива” с. Богомила – Чашка - минерална суровина - кварц;
 - “Пештерница” - Неготино - минерална суровина - песок, глина и лапорец;
 - “Пепелиште” - Неготино - минерална суровина - песок, глина и лапорец;
 - “Стара Корија” – Липково - минерална суровина - дијабаз;

- “Башибос - Бајрамбос” – Дојран - минерална суровина - бакар, злато, сребро, олово и цинк;
- “Цурово” – Прилеп - минерална суровина - травертин;
- “Сладун” – Прилеп - минерална суровина - мермер;
- “Поле “с. Бешиште – Прилеп - минерална суровина - оникс и травертин;
- “Кладник” с. Козица – Другово - минерална суровина - мермер;
- “Гробиште” Г. Палчиште – Боговиње - минерална суровина - мермер;
- “Црн Габер” с. Бабино – Демир Хисар - минерална суровина - мермер;
- “Рамниште” с. Никодин – Прилеп - минерална суровина - мермер;
- “Под Ано” – Валандово – минерална суровина – геотермална вода.

Концесиите за детални геолошки истражувања од став 1 од овој член се доделуваат поодделно.

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе се доделат:

- на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите од член 3 на оваа одлука ќе се спроведе како постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања со отворен повик.

Член 5

Начинот на плаќање и пресметување на концесиониот надоместок ќе се определи согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 72/2007, 19/2009, 105/2009, 60/2010 и 94/2010).

Член 6

Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања ќе биде спроведена во рок од 90 дена.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесии, министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член е должна да ја подготви тендерската документација и јавниот повик, по претходно одобрување од министерот за економија.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 од овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик во домашни јавни гласила.

Член 7

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-6614/1
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4004.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Основниот суд Крива Паланка му престанува користењето на движната ствар – патничко моторно возило, марка „Фолксваген“, тип „Пасат-1,8 T“, со рег.озн. KU 444-MI, број на шасија: WVVZZZ3BZ2P304712, број на мотор: AWT076502, година на производство: 2001 и сила на мотор 110 KW.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надоместок на Апелациониот суд Скопје.

Член 3

Претседателот на Основниот суд Крива Паланка склучува договор со претседателот на Апелациониот суд Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-6788/1
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4005.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движни ствари, со следните карактеристики:

Опис на движните ствари	Рег. број	Боја	Шасија број	Тип	Вредност (денари)
пмв Фиат	APM-417	/	ZFA182 0000429 4751	Брава 1.6	200.000,00
Тмв Мерцедес спринтер	KY-037-ЦР	бела	WDB90 66551S2 76178	/	500.000,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Илинден.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општина Илинден, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-7087/1
26 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4006.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Авторефрактометар	1
2.	Апланационен тонометар по Goldmann	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Ресен.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Ресен, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/3
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4007.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 08/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Апарат за компјутеризирана томографија со најмалку 16 детекторски реда и најмалку 16 пресеци за апликации на цело тело	1
2.	Кардиолошки ултразвук	1
3.	Гинеколошки ултразвучен 4D ехо апарат	1
4.	Инкубатори за недоносени новороденчиња со пациент монитор	1
5.	Гастроскопски кабинет – ќе се даде стариот од УК гастро	1
6.	Електрокаутер со монополарно и биполарно сечење	1
7.	Универзален оперативен стол со додатоци	1
8.	Операциони лампи	1
9.	Монитор за интензивна нега за стандарден неинвазивен мониторинг (средна класа)	2
10.	Општа хируршка кутија	1
11.	Машина за дишење - стационарна (педијатриска и за возрасни)	1
12.	Комплетно автоматизиран парно формалдехидски стерилизатор 150-250 л	1
13.	Ендоскопски инструменти – за лапароскопска абдоминална хирургија – SDTV - ниска	1
14.	Оперативен офталмолошки микроскоп Ecomony	1
15.	Офталмолошки биометар со пахиметар	1
16.	Биомикроскоп	1
17.	Тест проектор	1
18.	Сет пробни стакла	1
19.	Рачен офталмоскоп	1
20.	Апланационен тонометар по Goldmann	1
21.	Ленсметар	1
22.	Авторефрактометар	1
23.	Компјутеризиран периметар	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Општа болница - Куманово.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Општа болница - Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/14
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4008.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 08/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Апарат за компјутеризирана томографија со најмалку 16 детекторски реда и најмалку 16 пресеци за основни кардиолошки и васкуларни дијагностички процедури	1
2.	Кардиолошки ултразвук	1
3.	Гинеколошки ултразвучен 4D ехо апарат	1
4.	Инкубатори за недоносени новороденчиња со пациент монитор	1
5.	Гастроскопски кабинет	1
6.	Електрокаутер со монополарно и биполарно сечење	1
7.	Монитор за интензивна нега за стандарден неинвазивен мониторинг (средна класа)	3
8.	Општа хируршка кутија	1
9.	Машина за дишење - стационарна (педијатриска и за возрасни)	1
10.	Ендоскопски инструменти – за лапароскопска абдоминална хирургија – SDTV - ниска	1
11.	Ласер за фотокоагулација	1
12.	Офталмолошки биометар со пахиметар	1
13.	Биомикроскоп	1
14.	Тест проектор	1
15.	Сет пробни стакла	1
16.	Рачен офталмоскоп	1
17.	Апланационен тонометар по Goldmann	1
18.	Ленсметар	1
19.	Авторефрактометар	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Општа болница - Охрид.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Општа болница - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-7347/15
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4009.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 08/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Апарат за компјутеризирана томографија со најмалку 16 детекторски реда и најмалку 16 пресеци за основни кардиолошки и васкуларни дијагностички процедури	1
2.	Кардиолошки ултразвук	1
3.	Гинеколошки ултразвучен 4D ехо апарат	1
4.	Инкубатори за недоносени новороденчиња со пациент монитор	1
5.	Гастроскопски кабинет	1
6.	Електрокаутер со монополарно и биполарно сечење	2
7.	Монитор за интензивна нега за стандарден неинвазивен мониторинг (средна класа)	4
8.	Општа хируршка кутија	1
9.	Машина за дишење - стационарна (педијатриска и за возрасни)	1
10.	Комплетно автоматизиран парно формалдехидски стерилизатор 150-250 л	1
11.	Оперативен офталмолошки микроскоп Есопоту	1
12.	Апарат за факоемулзификација	1
13.	Сет пробни стакла	1
14.	Рачен офталмоскоп	1
15.	Биомикроскоп	1
16.	Апланационен тонометар по Goldmann	1
17.	Ленсметар	1
18.	Авторефрактометар	1
19.	Компјутеризиран периметар	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Општа болница - Прилеп.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Општа болница - Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-7347/16
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Апарат за компјутеризирана томографија со најмалку 16 детекторски реда и најмалку 16 пресеци за основни кардиолошки и васкуларни дијагностички процедури	1
2.	Апарат за магнетна резонанса со јачина на магнетно поле 1,5T и минимум 16 RF канали	1
3.	Комплетен дигитален систем за мамографија со работни станици за евалуација и дијагностицирање	1
4.	Кардиолошки ултразвук	1
5.	Ехо апарат за радиологија	1
6.	Апарат за анестезија со пациент монитор	3
7.	Гастроскопски кабинет	2
8.	Електрокаутер со монополарно и биполарно сечење	3
9.	Универзален операционен стол со додатоци	3
10.	Екстензионен (ортопедски) стол	1
11.	Гинеколошки - операционен стол	1
12.	Уролошки - операционен стол	1
13.	Операциони лампи	6
14.	Монитор за стандарден мониторинг со можност за комплетен инвазивен мониторинг (висока класа)	5
15.	Монитор за интензивна нега за стандарден неинвазивен мониторинг (средна класа)	16
16.	Централна станица за мониторинг	2
17.	Општа хируршка кутија	1
18.	Трауматолошка кутија А	1
19.	Трауматолошка кутија Б	1
20.	Абдоминална кутија	1
21.	Тораковаскуларен сет	1
22.	Машина за дишење - педијатриска (неонатални и инфантилни)	1
23.	Машина за дишење - стационарна (педијатриска и за возрасни)	3
24.	Комплетно автоматизиран парно формалдехидски стерилизатор 150-250 л	1
25.	Комплетно автоматизиран парно формалдехидски стерилизатор 400-450 л	1
26.	Стерилизатор за брза стерилизација на ендоскопски и оптички инструменти, материјали од гума, пластика и слично	1
27.	Апарат за литотрипсија од врвна класа со можност за урологијатска	1
28.	Оперативен офталмолошки микроскоп Optimum со додаток за визуелизација на заден сегмент	1
29.	Апарат за факоемулзификација	1
30.	Ласер за фотокоагулација	1
31.	Биомикроскоп	1
32.	Тест проектори	1
33.	Сет пробни стакла	1
34.	Рачен офталмоскоп	1
35.	Апланационен тонометар по Goldmann	1
36.	Афторефрактометар	1
37.	Компјутеризиран периметар	1
38.	Индиректен офталмоскоп	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември, - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември, - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-7347/19
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4013.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Апарат за компјутеризирана томографија со симултана аквизиција на 64 пресеци за неуролошки и акутни дијагностички процедури	1
2.	Апарат за магнетна резонанса со јачина на магнетно поле 1,5T и минимум 16 RF канали	1
3.	Аналоген мамографски систем	1
4.	Апарат за литотрипсија од врвна класа со можност за урологијатска	1
5.	Кардиолошки ултразвук	1
6.	Гинеколошки ултразвучен 4D ехо апарат	1
7.	Апарат за анестезија со пациент монитор	1
8.	Инкубатори за недоносени новороденчиња со пациент монитор	1
9.	Гастроскопски кабинет	1
10.	Електрокаутер со монополарно и биполарно сечење	2
11.	Универзален операционен стол со додатоци	1
12.	Уролошки - операционен стол	1
13.	Операциони лампи	2
14.	Монитор за стандарден мониторинг со можност за комплетен инвазивен мониторинг (висока класа)	2
15.	Монитор за интензивна нега за стандарден неинвазивен мониторинг (средна класа)	5
16.	Централна станица за мониторинг	1
17.	Општа хируршка кутија	1
18.	Машина за дишење - педијатриска (неонатални и инфантилни)	2
19.	Машина за дишење - стационарна (педијатриска и за возрасни)	1
20.	Комплетно автоматизиран парно формалдехидски стерилизатор 400-450 л	1
21.	Стерилизатор за брза стерилизација на ендоскопски и оптички инструменти, материјали од гума, пластика и слично	1
22.	Ендоскопски инструменти – за лапараскопска абдоминална хирургија - SDTV - средна	1
23.	Оперативен офталмолошки микроскоп Economy	1
24.	Апарат за факоемулзификација	1
25.	Офталмолошки биометар со пахиметар	1
26.	Биомикроскоп	1
27.	Тест проектори	1
28.	Сет пробни стакла	1
29.	Рачен офталмоскоп	1
30.	Апланационен тонометар по Goldmann	1
31.	Авторефрактометар	1
32.	Компјутеризиран периметар	1
33.	Индиректен офталмоскоп	1
34.	Сет за мали хируршки интервенции	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Клиничка болница - Битола.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Клиничка болница - Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движените ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-7347/20
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4014.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Апарат за компјутеризирана томографија со најмалку 64 детекторски реда и најмалку 64 пресеци за кардиолошки и васкуларни дијагностички процедури	1
2.	Апарат за магнетна резонанца со јачина на магнетно поле 1,5T и минимум 8 RF канали	1
3.	Монопланарен ангиографски систем со дигитален детектор за кардиолошки дијагностички и интервентни процедури	1
	Коскен денситометар	1
5.	Кардиолошки ултразвук	1
6.	Гинеколошки ултразвучен 4D ехо апарат	1
7.	Ехо апарат за радиологија	1
8.	Апарат за анестезија со пациент монитор	1
9.	Инкубатори за недоносени новороденчиња со пациент монитор	1
10.	Гастроскопски кабинет	1
11.	Електрокаутер со монополарно и биполарно сечење	2
12.	Универзален оперативен стол со додатоци	1

13.	Операциони лампи	1
14.	Монитор за стандарден мониторинг со можност за комплетен инвазивен мониторинг (висока класа)	2
15.	Монитор за интензивна нега за стандарден неинвазивен мониторинг (средна класа)	5
16.	Централна станица за мониторинг	1
17.	Општа хируршка кутија	1
18.	Машина за дишење - педијатриска	1
19.	(неонатални и инфантилни)	
20.	Машина за дишење - стационарна (педијатриска и за возрасни)	1
21.	Комплетно автоматизиран парно формалдехидски стерилизатор 400-450 л	1
22.	Стерилизатор за брза стерилизација на ендоскопски и оптички инструменти, материјали од гума, пластика и слично	1
23.	Ендоскопски инструменти – за лапараскопска абдоминална хирургија - SDTV - средна	1
24.	Оперативен офталмолошки микроскоп Optimum со додаток за визуелизација на заден сегмент	1
25.	Апарат за факоемулзификација и витреоретинална хирургија со интегриран ласер за фотокоагулација	1
26.	Ласер за фотокоагулација	1
27.	Офталмолошки EXO AB-scan	1
28.	Биомикроскоп дигитален	1
29.	Тест проектори	1
30.	Сет пробни стакла	1
31.	Рачен офталмоскоп	1
32.	Компјутеризиран (неконтактен) тонометар	1
33.	Ленсметар	1
34.	Афторефрактометар	1
35.	Сет за факоемулзификација	1
36.	Сет за интраокуларни страни тела	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Клиничка болница - Тетово.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Клиничка болница - Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движените ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-7347/21
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4015.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Апарат за компјутеризирана томографија со најмалку 64 детекторски реда и најмалку 64 пресеци за кардиолошки и васкуларни дијагностички процедури	1
2.	Апарат за магнетна резонанца со јачина на магнетно поле 1,5T и минимум 8 RF канали	1
3.	Кардиолошки ултразвук	1
4.	Гинеколошки ултразвучен 4D ехо апарат	1
5.	Апарат за анестезија со пациент монитор	1
6.	Инкубатори за недоносени новороденчиња со пациент монитор	1
7.	Гастроскопски кабинет	1
8.	Коскен дензитометар	1
9.	Електрокаутер со монополарно и биполарно сечење	2
10.	Универзален операционен стол со додатоци	2
11.	Операциони лампи	2
12.	Монитор за стандарден мониторинг со можност за комплетен инвазивен мониторинг (висока класа)	2
13.	Монитор за интензивна нега за стандарден неинвазивен мониторинг (средна класа)	5
14.	Централна станица за мониторинг	1
15.	Општа хируршка кутија	1
16.	Машина за дишење - педијатриска (неонатални и инфантилни)	1
17.	Машина за дишење - стационарна (педијатриска и за возрасни)	1
18.	Комплетно автоматизиран парно формалдехидски стерилизатор 400-450 л	1
19.	Стерилизатор за брза стерилизација на ендоскопски и оптички инструменти, материјали од гума, пластика и слично	1
20.	Ендоскопски инструменти – за лапароскопска абдоминална хирургија - SDTV - средна	1
21.	Оперативен офталмолошки микроскоп Optimum со додаток за визуелизација на заден сегмент	1
22.	Апарат за факоемулзификација и витреоретинална хирургија со интегриран ласер за фотокоагулација	1
23.	Ласер за фотокоагулација	1
24.	Офталмолошки EXO AB-scan	1
25.	Тест проектори	1
26.	Сет пробни стакла	1
27.	Биомикроскоп дигитален	1
28.	Компјутеризиран (неконтактен) тонометар	1
29.	Ленсметар	1
30.	Сет за факоемулзификација	1
31.	Сет за интраокуларни страни тела	1
32.	Оперативна маса	1
33.	Стерилиза тор	1
34.	Авторефра котметар	1
35.	Компјутеризиран периметар	1
36.	Рачен офталмоскоп	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Клиничка болница - Штип.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Клиничка болница - Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-7347/22
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4016.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА УСТАНОВА ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1	Комплетно автоматизиран парно формалдехидски стерилизатор 150-250 л	1
2	Комплетно автоматизиран парно формалдехидски стерилизатор 400-450 л	3
3	Стерилизатор за брза стерилизација на ендоскопски и оптички инструменти, материјали од гума, пластика и слично	2

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи Универзитетски клиники, Завод и Ургентен центар - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи Универзитетски клиники, Завод и Ургентен центар - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-7347/23
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4017.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА - ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Монопланарен ангиографски систем со дигитален детектор за кардиолошки дијагностички и интервентни процедури и електрофизиологија	1
2.	Кардиолошки ултразвук	1
3.	Монитор за интензивна нега за стандарден неинвазивен мониторинг (средна класа)	5
4.	Централна станица за мониторинг	1
5.	Комплетно автоматизиран парно формалдехидски стерилизатор 150-250 л	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/24
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4018.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА
СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движените ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Ехо апарат за радиологија	1
2.	Апарат за анестезија со пациент монитор	1

3.	Електрокаутер со монополарно и биполарно сечење	1
4.	Коскен дензитометар	1
5.	Монитор за интензивна нега за стандарден неинвазивен мониторинг (средна класа)	2
6.	Комплетно автоматизиран парно формалдехидски стерилизатор 400-450 л	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Завод за нефрологија - Струга.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Завод за нефрологија - Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/25
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4019.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ НА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Биомикроскоп	1
2.	Аutoreфрактометар	1
3.	Апланационен тонометар по Goldmann	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Институт за медицина на трудот на Македонија – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Институт за медицина на трудот на Македонија – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/26
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4020.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 08/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦАТА-СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Машина за дишење - педијатриска (неонатални и инфантилни)	1

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Институт за белодробни заболувања кај децата - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Институт за белодробни заболувања кај децата - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-7347/27
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4021.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 08/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.12.2011 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТБЦ ЛЕШОК****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Комплетно автоматизиран парно формалдехидски стерилизатор 150-250 л	1

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Специјална болница за белодробни заболувања и ТБЦ – Лешок.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Специјална болница за белодробни заболувања и ТБЦ - Лешок, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-7347/28
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4022.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО „ЧАИР“-СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Гинеколошки ултразвучен 4D ехо апарат	1
2.	Апарат за анестезија со пациент монитор	2
3.	Инкубатори за недоносени новороденчиња со пациент монитор	5
4.	Електрокаутер со монополарно и биполарно сечење	2
5.	Универзален операционен стол со додатоци	1
6.	Гинеколошки - операционен стол	1
7.	Операциони лампи	2
8.	Монитор за интензивна нега за стандарден неинвазивен мониторинг (средна класа)	5
9.	Централна станица за мониторинг	1
10.	Општа хируршка кутија	1
11.	Машина за дишење - педијатриска (неонатални и инфантилни)	1
12.	Машина за дишење - стационарна (педијатриска и за возрасни)	2
13.	Ендоскопски инструменти – за гинекологија	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Специјална болница за гинекологија и акушерство „ЧАИР”, - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Специјална болница за гинекологија и акушерство „ЧАИР”, - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-7347/29
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4023.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 08/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА „СВ.ЕРАЗМО„ - ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Ред. бр.	Вид на опрема	Количина
1.	Ехо апарат за радиологија	1
2.	Апарат за анестезија со пациент монитор	2
3.	Електрокаутер со монополарно и биполарно сечење	2
4.	Универзален операционен стол со додатоци	1
5.	Екстензионен (ортопедски) стол	1
6.	Операциони лампи	2
7.	Монитор за интензивна нега за стандарден неинвазивен мониторинг (средна класа)	2
8.	Општа хируршка кутија	1
9.	Машина за дишење - стационарна (педијатриска и за возрасни)	1
10.	Комплетно автоматизиран парно формалдехидски стерилизатор 150-250 л	1
11.	Ендоскопски инструменти –SDTV	1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо„ - Охрид.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо„ - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7347/30
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4024.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.12.2011 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНИОТ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА „ПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ“ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука, му престанува користењето на движната ствар, со следните карактеристики:

Вид: Патничко моторно возило;
 Марка: Сеат;
 Тип: Кордоба 1.9 СДИ
 Број на шасија: VSSZZ6KZHR121879;
 Регистерски број: OX-969-XH
 Година на производство: 1999 година.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Државниот училишен центар за образование и рехабилитација „Партенија Зографски“ Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот училишен центар за образование и рехабилитација „Партенија Зографски“ Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7349/1
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4025.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 13.12.2011 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

- класичен РТГ апарат со Bucky.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - Дебар.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Дебар, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7426/1
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4026.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.12.2011 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА - СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

- класичен РТГ апарат со Bucky.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Завод за нефрологија - Струга.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Завод за нефрологија - Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7426/2
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4027.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

- Дигитален РТГ апарат.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиологија - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиологија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7426/3
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4028.

Врз основа на член 29 став 23 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ТРГОВИЈА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ МИС ВАТО С. ЉУБОШ-СТУДЕНИЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЈАБОЛЦИ”, ОПШТИНА СОПИШТЕ

1. На Друштво за градежништво трговија производство и услуги МИС ВАТО с.Љубош-Студеничани, се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот “Јаболци”, општина Сопиште, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

T	X	Y
1	4640471	7526636
2	4640476	7526705
3	4640414	7526705
4	4640352	7526720
5	4640289	7526868
6	4640300	7526946
7	4640406	7527015
8	4640433	7527015
9	4640427	7527040
10	4640490	7527082
11	4640680	7527082
12	4640688	7527058
13	4640707	7527082
14	4640733	7527082
15	4640628	7526636

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,139994 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместок за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува во Договорот согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7444/1
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЦЕЛОС-
НО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ КОИ НЕ СЕ
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАНИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА**

Во Програмата за целосно здравствено осигурување и здравствена заштита на граѓаните кои не се здравствено осигурани во Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/2011), во делот V. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА износот “165.000.000,00 денари“ се заменува со износот “451.627.103,00 денари.

Во делот VI. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА износот “165.000.000,00 денари“ се заменува со износот “451.627.103,00 денари.

Во делот VII ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА износот “165.000.000,00 денари“ се заменува со износот “451.627.103,00 денари. Во табелата во точката 1. износот “165.000.000,00 денари“ се заменува со износот “451.627.103,00 денари. Во точката 1.1 износот “155.000.000,00 денари“ се заменува со износот “441.627.103,00 денари. Во делот “ВКУПНО“ износот “165.000.000,00 денари“ се заменува со износот “451.627.103,00 денари.

Во делот VIII ТРАНСФЕРИРАЊЕ НА СРЕДСТВА износот “155.000.000,00 денари“ се заменува со износот “441.627.103,00 денари.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7938/1
13 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
4031.**

ОБЈАВА

Меморандумот за разбирање меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија во областа на јавните финансии, склучен во Љубљана на 4 април 2003 година, ратификуван со Закон на ратификација на Меморандумот за разбирање меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија во областа на јавните финансии („Службен весник на РМ“ бр. 132/2011), влезе во сила на 25 ноември 2011 година.

15 декември 2011 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

4032.

ОБЈАВА

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за соработка и взаемна помош по царински прашања, склучена на 11 февруари

2011 година во Скопје, ратификувана од Собранието на Република Македонија со Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за соработка и взаемна помош по царински прашања („Службен весник на РМ“ бр. 157/11), влегува во сила на 17 декември 2011 година.

12 декември 2011 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА**

4033.

Врз основа на член 9-а став 2 од Законот за вработување и работа на странци (" Службен весник на Република Македонија ", бр. 70/07, 05/09, 35/10 и 148/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕ-
НИЕ ОД ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето заради не издавање на работна дозвола од страна на Агенцијата за вработување на Република Македонија, по поднесено барање за остварување на право утврдено во Законот за вработување и работа на странци утврден во член 9 став 1 од Законот за вработување и работа на странци.

Член 2

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец – “Барање заради непостапување по поднесено барањето за издавање на работна дозвола”, на хартија во бела боја со формат А4, даден во Прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи податоци за:

- примател на барањето,
- наслов на барањето,
- податоци за подносителот на барањето (име и презиме, адреса и место на живеење на подносителот на барањето),
- назначување на типот на работна дозвола за која е поднесено барањето,
- краток опис на барањето,
- место и датум на поднесување на барањето и
- потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-8379/3
20 декември 2011 година
Скопје

Министер за труд и социјална
политика,
Спиро Ристовски, с.р.

ПРИЛОГ бр.1

**До писарницата на Директорот на
Агенцијата за вработување на
Република Македонија**

БАРАЊЕ

заради непостапување по поднесено барањето за издавање на работна
дозвола

Од _____

(име и презиме на подносителот на барањето)
со стан на ул. _____ бр. _____ од _____
општина _____.

Подносителот на барањето на ден _____ год., поднесе барање за
добивање на работна дозвола _____.

Со оглед дека законскиот рок од 45 дена од поднесувањето на
барањето е истечен, поднесувам барање до Директорот на Агенцијата за
вработување на Република Македонија _____ во рок од пет работни
дена да донесе решение согласно член 9-а став 4 од Законот за вработување и
работа на странци.

ПРИЛОГ: Копија од поднесеното барање за добивање на работна дозвола

_____,
бр. _____ од _____ год.

Место и датум на барањето

Подносител

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****4034.**

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/06), објавува

О Г Л А С

- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Гостивар;
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Куманово;
- За избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Скопје 1 Скопје, како и
- За избор на претседател на Апелационен суд Гостивар;
- За избор на претседател на Основен суд Битола;
- За избор на претседател на Основен суд Дебар;
- За избор на претседател на Основен суд Кочани;
- За избор на претседател на Основен суд Кратово, и
- За избор на претседател на Основен суд Охрид.

Кандидатите за избор на судии треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/06) и член 6 и 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 35/08).

Кандидатите за избор на претседател треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/06) в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 150/2010).

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е постаро од една година од денот на издавање и уверение дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на вршење на професија дејност или должност, да не е постаро од шест месеци од денот на издавањето), да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул. „Велко Влаховик“ бб, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса:

<http://www.ssrn.mk/docs/formulari/prijava.doc>

Покрај наведеното лицето кандидат за носител на јавна функција треба да достави и доказ за верифицирана изјава за исполнување на условите за вршење на јавна функција согласно член 2 став 2 и член 3 став 2 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр.14/08 од 29.01.2008 година) и Законот за изменување и дополнување на Законот за определување допол-

нителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр.64/09 од 22.05.2009 година), издаден од надлежната Комисија за верификација на факти, согласно наведениот закон. Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 07-2016/1

21 декември 2011 година на Република Македонија
Скопје

Судски совет

Претседател,
Александра Зафирска, с.р.**АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
4035.**

Врз основа на член 135 став (2) од Законот за воздухопловство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО
ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И ДРУГИОТ СТРУЧЕН
ПЕРСОНАЛ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал (во натамошниот текст: регистар на персонал).

Член 2

Во регистарот на персонал се впишува персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал за кој Агенцијата за цивилно воздухопловство има издадено дозвола и/или уверение за стручна оспособеност.

Член 3

Регистарот на персонал се состои од главна книга за евиденција, помошни книги за евиденција за секој вид на персонал посебно (во натамошниот текст: помошни книги за евиденција) и персонални досиеја.

Член 4

(1) Главната книга за евиденција и помошните книги за евиденција се состојат од една или повеќе книги кои се заверени и се означени со редни броеви.

(2) Секоја од книгите од став (1) на овој член содржи листови кои се означуваат со редни броеви.

(3) Секое лице кое спаѓа во персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал се запишува на посебен лист во главната книга и помошните книги за евиденција.

(4) Формата и содржината на главната книга за евиденција се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(5) Формата и содржината на помошните книги за евиденција се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

(1) Упис на лице кое спаѓа во персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал во главната книга и помошните книги за евиденција се врши врз основа на решение за издавање на дозвола и/или уверение за стручна оспособеност донесено од директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство или лице овластено од директорот.

(2) Во главната книга за евиденција се впишуваат следните податоци:

- број на досие;
- презиме (татково име) и име, датум и место на раѓање, државјанство и адреса;
- датум на издавање на дозволата и/или уверението за стручна оспособеност;
- вид и број на дозволата и/или уверението за стручна оспособеност и овластувања и рејтинзи кои се впишани во дозволата;
- датум на стекнување/продолжување/обновување или промена на овластувањата и рејтинзите и
- забелешки.

(3) Во помошните книги за евиденција се впишуваат следните податоци:

- број на дозвола и/или уверение за стручна оспособеност и број на досие од главната книга за евиденција;
- презиме (татково име) и име, датум и место на раѓање и адреса;
- датум на издавање на дозволата и/или уверението за стручна оспособеност;
- вид на дозвола и/или уверението за стручна оспособеност и овластувања и/или рејтинзи кои се впишуваат во дозволата;
- датум на стекнување/продолжување/обновување или промена на овластувањата и/или рејтинзите и
- посебни забелешки.

Член 6

(1) За секое лице кое е впишано во главната книга и помошните книги за евиденција Агенцијата за цивилно воздухопловство води персонално досие кое содржи лист за евиденција и документи за лицето.

(2) Листот за евиденција од став (1) на овој член се означува со редниот број од главната книга за евиденција и ги содржи следните податоци:

- број на досие;
- фотографија;
- лични податоци;
- податоци за дозволата и/или уверението за стручна оспособеност (вид, број и датум на издавање, орган на прво издавање на дозволата и/или уверението, овластувања и рејтинзи впишани во дозволата и датум на нивно стекнување, датум на /продолжување /обновување или промена на дозволата и/или уверението);
- познавање на англиски јазик според ИКАО скалата;
- несреќи – повреди;
- казни;
- ограничувања и
- забелешки.

(3) Формата и содржината на листот за евиденција од став (1) на овој член е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

(4) Во персоналното досие од став (1) на овој член се чуваат документите и исправите врз основа на кои е издадена/продолжена/обновена/променета или признаена дозволата, овластувањето и/или уверението за стручна оспособеност.

(5) За лицата кои поседуваат повеќе видови на дозволи и/или уверенија за стручна оспособеност, Агенцијата за цивилно воздухопловство води едно персонално досие.

Член 7

(1) Регистарот на персонал се води во пишана форма и по електронски пат.

(2) Податоците од Регистарот на персонал имаат доверлив карактер и пристап до истите имаат само овластените лица од Агенцијата.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2013 година.

Бр. 02-2213/3

19 декември 2011 година

Скопје

Директор,

д-р Дејан Мојсоски, с.р.

ПРИЛОГ 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Агенција за цивилно воздухопловство

**РЕГИСТАР НА ПЕРСОНАЛ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И
ДРУГ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ**

ГЛАВНА КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА

Книга број _____

Страници број _____

М.П.

ПРИЛОГ 2



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Агенција за цивилно воздухопловство

**РЕГИСТАР НА ПЕРСОНАЛ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И
ДРУГ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ**

ПОМОШНА КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА

Вид на
персонал _____

Вид на дозвола или уверение за стручна оспособеност _____

Книга број _____

Страници број _____

М.П.

ПРИЛОГ 3

Лист за евиденција

Број на досие	
---------------	--

Фотографија

Лични податоци

Презиме (татково име) и име	
Датум и место на раѓање	
Државјанство	
Единствен матичен број или број на пасош	
Адреса	
Телефон	
E-mail	

[illegible]

[illegible]

Забелешки



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011179